

Врз основа на член 188 од Законот за работни односи на Р,Македонија, Собранието на Синдикатот за транспорт и врски на седницата одржана на 23.12.2009 година го донесе следниот

## **СТАТУТ**

### **На Синдикатот на за транспорт и врски**

#### **ОПШТИ ОДРЕДБИ**

##### **Член 1**

Синдикатот за транспорт и врски на (во понатамошниот текст – синдикатот) е доброволна организација на работниците која има за цел изразување и остварување на економските, социјалните, културните и други општи, поединечни и посебни интереси на своите членови кои се доброволно зачленети во неа.

Синдикатот ги опфаќа работниците зачленети во неговите основни организации.

Синдикатот може да се здружува во меѓународни синдикални организации.

Синдикатот дејствува на територијата на Република Македонија и неговата работа е јавна.

##### **член 2**

Синдикатот својата активност ја врши по сопствена програма за работа и овој Статут.

Синдикатот во изградувањето на своите ставови и остварувањето на своите цели е независен и самостоен во однос на државните органи и институции, политичките партии, управните и други органи, раководните органи во претпријатијата, работодавачите и нивните здруженија, верските заедници и други организации.

##### **член 3**

Статутот на синдикатот е во согласност со позитивните прописи на Р.Македонија, притоа водејќи сметка за специфичноста на работата на овој синдикат.

##### **член 4**

Синдикатот, непосредно учествува во изградувањето и донесувањето на одлуките и ставовите во здруженијата и асоцијациите каде што членува.

Синдикатот доброволно се здружува и истапува од здруженијата и асоцијациите во Републиката и пошироко надвор од неа.

##### **член 5**

Остварувањето на својата функција и улога Синдикатот ја врши по пат на преговарање со државните органи, раководните органи, работодавачите и други органи и организации, посредување за остварување на барањата, колективно договарање, остварувањето на правото на штрајк и др.

## ИМЕ, СЕДИШТЕ И АМБЛЕМ НА СИНДИКАТОТ

### член 6

Името на Синдикатот е:” **Синдикат за транспорт и врски** ”.

**Скратен назив на Синдикатот е: “СТВ”**

Синдикатот има својство на правно лице.

Седиштето на Синдикатот е во Скопје на бул. Кузман Јосифовски – Питу 19/5 лок5.

Синдикатот има печат, штембил, знаме и амблем.

Синдикатот има жиро сметка кај надлежна финансиска институција.

Печатот на Синдикатот е тркалезен и го содржи следниот назив:” **Синдикат за транспорт и врски**” а во средината е втиснат скратениот назив на синдикатот **СТВ**.

Штембилот на СТВ има правоаголна форма и го содржи текстот: ” **Синдикатот за транспорт и врски**” со место за број и датум.

Знамето на СТВ е во портокалова боја, а во средината стои амблемот на Синдикатот.

Амблемот на синдикатот е во форма на паралелограм со портокалова позадина на чија горна страна со мали црни букви е испишан текстот “Синдикат за Транспорт и Врски”, во средината со големи бели букви е испишан скратениот назив на синдикатот,а на долната страна има нанесена линеарна геометриска перспектива.

## ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СИНДИКАТОТ

### член 7

Синдикатот ги има следните цели и задачи:

- 1) Обезбедување на правата и интересите на членовите на Синдикатот во овие дејности;
- 2) Афирмирање на работењето и резултатите од работата;
- 3) Планирање и финансирање на своите активности;
- 4) Покренување на иницијативи и водење на постапки за донесување или измени и дополнувања на закони и други прописи кои ги регулираат правата од работен однос на работниците;
- 5) Ефикасно остварување на задачите и поединечните интереси на работниците кои се членови на Синдикатот;
- 6) Остварување и заштита на синдикалните права и слободи и независноста на синдикалното организирање.
- 7) Остварување на материјалната сигурност и подобрување на општествено-економската положба на работниците преку колективните договори и актите на Друштвата;
- 8) Изработка, склучување, потпишување, спроведување и следење на примената на колективните договори на сите нивоа;
- 9) Подобрување на условите за работа, заштита при работа, заштита на животната средина.
- 10) Остварување на заедничките интереси на сите членови на Синдикатот врз основа на солидарност;
- 11) Стручно и синдикално образование на синдикалните претставници и членството;
- 12) Правна заштита, застапување и остварување на правата по основ на работа и работниот однос;
- 13) Развивање активности на Секцијата на жени;
- 14) Развивање активности на Секцијата на млади;
- 15) Развивање на информативно-пропагандна активност од интерес за членовите на Синдикатот заради афирмација на синдикалната политика и афирмација во јавноста;

- 16) Учество во меѓународната синдикална соработка и соработка со други синдикати;
- 17) Остварување на други заеднички интереси и права согласно Уставот, законите, колективните договори и други прописи.

## **ЧЛЕНУВАЊЕ ВО СИНДИКАТОТ**

### **член 8**

Членовите на основните организации автоматски се членови на Синдикатот за транспорт и врски.

### **член 9**

Во Синдикатот може да се зачленуваат и работници - индивидуално, каде што бројот на вработени е многу мал и Синдикатот нема основано основна синдикална организација. Зачленетиот член во Синдикатот плаќањето на членарина во висина од 0,6% од неговата нето плата ја врши преку општа уплатница на жиро сметката на Синдикатот.

Во Синдикатот може да се зачленуваат и други работници од било кои работни организации доколку сметаат дека со нивното зачленување во овој Синдикат може да ги остварат своите интереси утврдени со овој Статут.

### **Член 10**

Членувањето во синдикатот може да престане по следните основи:

- 1) Во колку основната организација не плати три месечни членарини на гранката а остварува приходи.
- 2) Со одлука на седница на собранието на Синдикатот по предлог на Претседателството во случаи кога ќе се утврди дека основната организација работи спротивно на статутот и програмските определби на Синдикатот.
- 3) Доброволно, со поднесување писмена изјава на (основната организација, синдикатот) истапувачот до претседателството на синдикатот.

## **ПРАВА И ОБВРСКИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА СИНДИКАТОТ**

### **член 11**

Пристапувањето во синдикатот е слободно, без услови и ограничувања и се врши по слободна воља на работникот со потпишување на пристапница.

Членовите на Синдикатот ги имаат право и обврски:

- 1) да бараат склучување и остварување на колективни договори кои ќе обезбедат материјална и социјална сигурност по основ на работа;
- 2) бесплатна правна помош во остварувањето на заштитата на правата од работен однос;
- 3) да користат средства на солидарност и помош согласно актите на Синдикатот;
- 4) да се образуваат и оспособува за синдикални активности;
- 5) на постојано и вистинито информирање за активностите кои се водат во Синдикатот;
- 6) да го изнесуваат своето мислење и да учествува во изградување на политиката, програмата и ставовите на Синдикатот;
- 7) да бидат бирани во органите на Синдикалната организација и во други органи во кои се избираат членови од Синдикатот;

- 8) да ја контролираат работата и да покренуваат иницијатива за утврдување на одговорност и изрекување на соодветни санкции на членовите на Синдикатот, доколку не ја спроведуваат утврдената синдикална политика, усвоените ставови и одлуки и не се придржуваат кон одредбите на овој Статут;
- 9) доделување на награди и признанија
- 10) редовно да плаќаат членарина;
- 11) да ги спроведуваат Програмата, Статутот и другите акти на Синдикатот.

## **СИНДИКАЛНА ЧЛЕНАРИНА**

### **член 12**

За спроведување на синдикалните активности, финансиските средства се остваруваат од членарината.

Членарината се плаќа секој месец.

### **член 13**

Членарината ја уплаќаат основните организации, врз основа на приходите од 0,6% што ги остваруваат од членарината на нивните членови. Висината на членарината што треба да се уплати во синдикатот изнесува 10 % од приходите што основните организации ги остваруваат по основ на членарина, но не помалку од 1000 денари месечно по основна организација.

Во исклучителни случаи Претседателството може да донесе одлука за промена на членарината на некоја од основните организации.

Начинот на нејзината распределба се регулира со посебна одлука која ја донесува Претседателството на синдикатот.

Уплатата на членарината се врши од страна на работодавецот каде што дејствува основната организација при запирање на членарината за основната организација.

## **ОРГАНИЗАЦИОНА ПОСТАВЕНОСТ НА СИНДИКАТОТ**

### **член 14**

Синдикатот заради остварување на своите цели и задачи формира своја мрежа преку синдикални организации.

Основен облик на организирање на членовите на Синдикатот е Основната Синдикална организација.

Синдикалната организација од став 2 има својство на правно лице, има свој печат и жиро сметка кај надлежната финансиска институција која ја претставува овластеното лице на Синдикалната организација.

### **член 15**

Одлука за индивидуално зачленување или зачленување во помали организациони форми донесува Претседателството на Синдикатот.

Иницијатива за формирање Синдикална организација покренува група работници и Претседателството на Синдикатот. Одлука за приклучување на Синдикална организација донесува собранието на Синдикатот.

## ОРГАНИ НА СИНДИКАТОТ ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ

### член 16

Органи на Синдикатот се:

- 1) Собрание;
- 2) Претседателство;
- 3) Надзорен одбор.

## СОБРАНИЕ

### член 17

Собранието е највисок орган на Синдикатот.

Седниците на Собранието се одржуваат по потреба, а најмалку еднаш годишно.

Одлука за датумот и местото, дневниот ред, донесува Претседателството на Синдикатот.

Собранието се состои од делегирани членови на секоја основна синдикална организација регистрирана во СТВ и тоа:

- 1) за основни синдикални организации до 500 членови 2 делегати
- 2) за основни синдикални организации со над 500 членови 3 делегати

Мандатот на членовите е 5 години.

### член 18

Собранието на Синдикатот ги има следните надлежности:

- 1) Донесува Статут на Синдикатот и негови измени и дополнувања;
- 2) Донесува Деловник за работа;
- 3) Донесува Програма за работа.
- 4) Ја разгледува и оценува активноста на Синдикатот и неговите органи.
- 5) Усвојува извештај за работа;
- 6) Го верификува приклучувањето на нови Синдикални организации во СТВ;
- 7) Донесува одлуки, заклучоци во врска со работата на Синдикатот;
- 8) Одлучува по барања и приговори на работниците;
- 9) Ги избира и разрешува органите на Синдикатот на предлог на претседателството;
- 10) Избира претседател на Синдикатот на предлог на претседателството;
- 11) Избира и разрешува Генерален секретар на предлог на претседателството;
- 12) Одлучува по други прашања што се од значење за Основните Синдикалните организации и Синдикатот.

### член 19

Собранието може полноправно да носи одлуки во колку на седницата се присутни повеќе од половината од членовите на Собранието.

Со седниците на собранието претседава Претседателот на СТВ

Одлуките се донесуваат со просто мнозинство од присутните членови на Собранието.

Одлуките за промена на статутот, престанокот на членување по основ на член 10 точка 2 од овој статут и за разрешување на членови на извршниот одбор собранието ги донесува со 2/3 мнозинство од присуните делегати

## ПРЕТСЕДАТЕЛСТВО НА СИНДИКАТОТ

### член 20

Претседателството на Синдикатот е извршен орган на Собранието. Мандатот на Претседателството е 5 години.

Претседателството се состои од по еден делегиран претставник на секоја основна синдикална организација регистрирана во СТВ од кои еден е Претседател, а двајца се Потпретседатели.

### член 21

Претседателството има Генерален секретар.

Генералниот секретар го предлага Претседателот на СТВ, а го избира и разреѓува Собранието.

Мандатот на Генералниот секретар е 5 години.

Генералниот секретар ги има следните надлежности:

- 1) организирање на Седниците на собранието и на претседателството;
- 2) организирање на состаноци на комисији и други тела;
- 3) организира средби со други синдикати;
- 4) води записници од седниците на претседателството и собранието и ги изготвува донесените одлуки, заклучоци и слично;
- 5) доставува покани и материјали за седниците;
- 6) води евиденција на донесените акти и други документи;
- 7) врши и други работи по налог на Претседателот;

### член 22

Помошни органи на претседателството се:

- 1) Секретар за меѓународна соработка и
- 2) Технички секретар

Горенаведените органи се назначуваат од страна на Претседателството на СТВ.

### член 23

Претседателството на Синдикатот го има следните надлежности:

- 1) Донесува Деловник за работа;
- 2) Ја спроведува Програмата за работа на Собранието;
- 3) Предлага решенија и учествува во јавните расправи при донесувањето на закони и други прописи со кои се регулира економската положба на работниците во дејностите;
- 4) Се грижи за реализација на иницијативите, предлозите и одредени барања на членовите што се однесуваат од правата од работен однос;
- 5) Се грижи за примена на колективните договори;
- 6) Иницира покренување постапки и предлага мерки за разрешување на економски, социјални, образовни и други интереси на членството пред надлежните органи;
- 7) Утврдува ставови по сите прашања од интерес на членството;
- 8) Ја координира работата на органите и организациите на Синдикатот;

- 9) Организира стручно образование и оспособување на членство;
- 10) Го развива и усовршува системот на информирање на членството;
- 11) Ја оценува оправданоста од организирање на штрајк по барање на членството;
- 12) Донесува одлуки за организирање на штрајк,
- 13) Иницира организирање и го води генералниот штрајк на ниво на дејностите;
- 14) Го претставува Синдикатот пред меѓународните синдикални организации и асоцијации и води активноти за остварување на меѓународната синдикална соработка;
- 15) Врши и други работи што ќе произлезат во интерес на членство.

## **ПРАВА И ОБВРСКИ НА ЧЛЕНОВИТЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛСТВОТО НА СИНДИКАТОТ**

### **член 24**

Членовите на Претседателството ги имаат следните права и обврски:

- 1) активно да учествуваат во работата на Претседателството;
- 2) да ја следат проблематиката на организацијата на Синдикатот и да учествуваат во неговата работа;
- 3) да го информираат членството од каде што произлегуваат за работата и ставовите на Претседателството;
- 4) да бидат носители на договорените ставови и заклучоци на Претседателството,;
- 5) вршат и други работи од интерес на Синдикатот.

### **член 25**

Членовите на Претседателството на Синдикатот за својата работа се одговорни пред Собранието на Синдикатот.

Мандатот на членовите на Претседателството трае 5 години со можност за повторно избирање.

### **член 26**

Доколку во периодот на траењето на мандатот на членот на Претседателството од било кои причини му престане мандатот, синдикалната организација од каде што е предложен предлага друг член.

Претходниот став не се однесува и не се применува на Претседателот и Потпретседателите на синдикатот.

## **ПРЕТСЕДАТЕЛ НА СИНДИКАТОТ**

### **член 27**

Претседателот на Синдикатот го избира Собранието со мандат од 5 години со можност за повторен избор. Со цел на обезбедување континуитет во работата на синдикатот, по завршување на мандатот, Претседателот во колку не биде реизбран ќе ја извршува функцијата на еден од потпретседателите на синдикатот во наредниот мандатен период.

Претседателот на Синдикатот истовремено е и Претседател на Претседателството.

### **член 28**

Претседателот на Синдикатот ги има следните права и обврски:

- го претставува и застапува Синдикатот и остварува соработка со органи и институции во Републиката и во странство;
- ги води седниците на Претседателството, раководи со нив и е одговорен за спроведување на одлуките и заклучоците на Претседателството;
- ги иницира и координира активностите на органите на Синдикатот;
- Одлучува за распределба на средствата предвидени во Планот;- врши и други работи во согласност со Статутот на Синдикатот.
- Во случај на отсуство Претседателот овластува еден од потпретседателите да ги преземе неговите права и обврски за времетраење на неговото отсуство.

## **НАДЗОРЕН ОДБОР НА СИНДИКАТОТ**

### **член 29**

Синдикатот има Надзорен одбор кој се состои од три члена. Членовите на Надзорниот одбор ги избира Собранието на Синдикатот од редот на членовите на Синдикалните организации.

Членовите на Надзорниот одбор не може да бидат членови ,Претседателството и Извршниот одбор на СТВ, како и на извршните одбори на основните организации.

### **член 30**

Надзорниот одбор ги има следните надлежности:

- 1) врши ревизија и контрола на вкупното финансиско работење во синдикалните организации;
- 2) за извршената контрола составува записник и истиот се доставува до Собранието на Синдикатот:

### **член 31**

Органите на Синдикатот се должни да овозможат увид во документацијата за финансиско работење.



## ФИНАНСИРАЊЕ НА СИНДИКАТОТ

### член 32

Активностите на Синдикатот се финансираат од:

- 1) редовна членарина;
- 2) вонредна членарина;
- 3) подароци, донации и проекти;
- 4) други приходи на Синдикатот.

Средствата од синдикалната членарина се трошат согласно Програмата за работа.

### член 33

Распределбата на членарината се уредува со Одлука што ја донесува Претседателството на Синдикатот.

Претседателот е потписник на жиро-сметката на Синдикатот.

### член 34

Финансиското работење на Синдикатот се врши во согласност со законот и други прописи за материјално-финансиско работење.

### член 35

Контрола на трошењето на средствата врши Надзорниот одбор.

## ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

### член 36

Синдикатот стекнува правен и деловен статус со денот на запишувањето во регистрот на Министерството за труд и социјална политика.

Пријавата за запишување на Синдикатот со сите синдикални организации поднесува Претседателот на Синдикатот.

### член 37

Овој Статут влегува во сила со денот на неговото донесување.

### член 38

Во случај на престанок на дејствувањето на СТВ ќе важат законските одредби од ЗРО

23.01.2008 година

**СИНДИКАТОТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД ТРАНСПОРТОТ И ВРСКИТЕ НА Р.МАКЕДОНИЈА**